

МИЛКА КУШЕВСКА  
АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВСКИ  
ЛАЗАР ДОНЕВСКИ

## ШТЕТНИ ИНСЕКТИ ПО КОСТЕНОТ ВО МАКЕДОНИЈА

### 1. ВОВЕД

Со констатираниите 45 видови, 15 фамилии и 4 реда групата на инсекти дефолијатори (кои го дупчат, скелетираат, гризат, завиваат, смотуваат листот, лисната пупка, младиот ластар или ги смукаат нивните сокови и на одреден начин, директно или индиректно, го обезлиствуваат — дефолираат стеблото смаљувајќи ја неговата асимилациона површина) е на челно место меѓу останатите групи евидентирана штетна ентомофауна по костенот во Македонија. Заедно со инсектите дефолијатори, во овој труд (како II дел од сèвкупните резултати) е анализирана и најсиромашната со видови (2) и фамилии (2) група инсекти што го оштетуваат плодот на костенот.

Испитувањата за двете групи штетни инсекти се изведувани на истите огледни површини (6 стационарни и 25 мобилни) чии орографски и едафско-еколошки карактеристики се описаны во објавениот прв дел од комплексниот труд (Кушевам. — Серафимовски, А. — Доневски, Л. 1983): „Штетни инсекти по костенот во Македонија (поглавје 2). Применуваните методи за собирање, тријажирање, детерминација и депонирање на евидентираниот материјал од инсектите дефолијатори и инсектите што го оштетуваат плодот, како и одгледувањето на предимагиналните форми до добивање имага во експерименталната средина на лабораторијата и инсектариумот, се изнесени во поглавје 3. на истиот I дел од спомнатиот труд.

\* Трудот е финансиран од средствата на СИЗ за наука по СРМ

#### 4. РЕЗУЛТАТИ\*

Како и кај инсектите ксилофаги, кај штетниците дефолијатори и оштетувачи на плодот на костенот, извршени се анализи и е утврдена таксономската припадност на целиот евидентиран материјал, а кај поважните видови се проучени и некои биоеколошки карактеристики.

##### 4.1. ТАКСОНОМСКА ПРИПАДНОСТ

Одредувањето на квалитативниот состав на инсектите дефолијатори од редот Lepidoptera е вршено во лабораторија и инсектариум, по добивањето на имага од донесените гасеници за кои било тешко со стопроцентна сигурност и точност да се одреди видот на теренот одн. на огледната површина каде што е собран материјалот. Многу поедноставно и брзо тоа е вршено за имагата на евидентираните колеоптери и оштетувачите на плодот на костенот.

##### 4.1.3. ГРУПА Б — ДЕФОЛИЈАТОРИ

Вкупно собраните 755 единки колеоптери и лепидоптери и бројните имага ортоптери и хомоптери, според нивната таксономска припадност, се вбројуваат во 4 реда и 45 видови и тоа:

\* Поглавјата: 2. Распространетост на костенот и карактеристики на истражуваните локалитети и 3. Методи на работа, се изнесени во I дел од трудот Штетни инсекти по костенот во Македонија, објавен во Годишен зборник на Шумарскиот факултет бр. XXX, во Скопје 1984 година.

Таксономска групација и вид	Логалитет	Датум	Претници и општувања
1	2	3	4
Coleoptera подред Polyphaga			
Ф. низ Lamellicornia			
фам. Scarabaeidae			
подфам. Rutelinae			
Rutelini			
Anomala solida L.	Скудриње	7.06.77	10 имагата
подфам. Melalonthinae			
Melalonthini			
Melolontha hippocastani F.	Влајница	26.05.80	1 имаго
Ф. низ Phytophaga	Дражево	14.05.80	10 имагата
подфам. Chrysomelidae			
Cryptocerphalus quarceti Suffr.	Скудриње	7.06.77	3 имагата
ab. subocularis Reit.	Скудриње	7.06.77	2 имагата
Cryptocerphalus bidens Thoms	Водно	26.05.77	1 имаго
ab. sericeus Suffr.			
Cryptocerphalus sp.			
подфам. Galerucinae	Бодно	26.05.77	1 имагат
Luperus niger Grzl.			
Фам. низ Rhynchophora			
фам. Curculionidae			
секција Orthocerini			
подфам. Rhynchitinae			
Rhynchites (Coenorrhynhus)	Брезно	3.06.78	1 имагат
aequatus L.			
Attelabus nitens Scop.	Одри	25.10.77	1 имаго
ab. pulvinicollis Jek.	Брезно	3.06.78	1 имаго
	Влајница	26.05.80	2 имага
	Скудриње	7.06.77	1 имаго
	Скудриње	5.06.78	2 имага

1	2	3	4
секција Adelognathii подфам. Brachyderinae	Скудриње Кристи	8.06.79 5.06.78	6 имага 1 имаго
<i>Polydrosini</i>	Вратница Неготино	1.06.78 2.06.78	9 имага 2 имага
<i>Polydrosus pictus</i> Fabr.	Брезно Влајница Скудриње Подгорци Водно Влајница Влајница Скудриње Скудриње Скудриње Влајница	3.06.78 6.06.77 5.06.78 6.06.78 26.05.77 2.06.78 26.05.80 13.05.76 5.06.78 8.06.79 26.05.80	1 имаго 15 имага 1 имаго 1 имаго 12 имага 3 имага 1 имаго 1 имаго 1 имаго 1 имаго 1 имаго
<i>Polydrosus</i> ( <i>Eudipus</i> ) <i>mollis</i> Ström var. <i>chlorophanus</i> West	Скудриње Скудриње Скудриње Влајница	6.06.77 7.06.77 2.06.78 3.06.78 5.06.78	6 имага 4 имага 1 имаго 1 имаго 1 имаго
<i>Polydrosus</i> ( <i>Conocetus</i> ) <i>Kahri</i> Kirsch var. <i>Balachowskii</i> нова подфам. Otiorrhynchinae	Otiorrhynchini	26.05.80	1 имаго
<i>Otiorrhynchius multipunctatus</i> F.	Влајница Скудриње Неготино Брезно Кристи	6.06.77 7.06.77 2.06.78 3.06.78 5.06.78	1 имаго 1 имаго 1 имаго 1 имаго 1 имаго
<i>Phyllobiini</i>	Влајница Дражево Водно Дражево	26.05.80 12.07.77 26.05.77 14.05.80	1 имаго 1 имаго 1 имаго 50 имага
<i>Phyllobius (Ustavensis) piri</i> L.	Повеќе	повоје	1 имаго
<i>Phyllobius oblongus</i> L. V. flo- ricola (biformis) Rait.)	Вратница Пепчиште	1.06.78	1 имаго
<i>Phyllobius oblongus</i> L.	Одри	25.05.79	3 имага
<i>Phyllobius</i> (s. str.) <i>pellitus</i> Boh.	Вратници Новаки	1.06.78 6.06.77	4 имага 17 имага
		28.05.76	5 имаги

1

2

3

4

Неготино	2.06.78	1	имаго
Брезно	3.06.78	21	имаго
Влајница	2.06.78	28	имага
Влајница	2.05.80	17	имага
Скудриње	5.06.78	6	имага
Бањиште	5.06.78	1	имаго
Криси	5.06.78	2	имага
Подгорци	6.06.78	18	имага
Подгорци	25.05.79	4	имага
Калиште	6.06.78	3	имага
Калиште	24.5.79	3	имага
Брустик	7.06.78	3	имага
Дражево	19.05.78	1	имаго
Дражево	14.05.80	50	имага
Новаки	28.05.76	1	имаго
Скудриње	13.05.76	2	имага
Калиште	24.05.79	1	имаго

секција *Fhanerognati*

подфам. Curculioninae

*Hylobini*

*Lepyrus* sp.

Lepidoptera подфам. Monotrysia

ф. низ. Incurvarioidea

*Incurvaria muscella* F.

подфр. Ditrysia

ф. низ. Teneoidea

ф. низ. Gracillariidae

*Lithocletus messaniella* Zell.

*Bucculatrix* sp. (*thoracella* Thunb?)

ф. низ. Gelechiodea

фам. Oecophoridae

*Chimbacce* sp.

Влајница

6.06.77

3 имага

Бањиште

5.06.78

2 имага

Скудриње

7.09.76

3 имага

Скудриње

7.06.77

5 имага

Дражево

12.07.77

10 имага

Цепилите

19.10.78

2 имага

Подгорци

18.10.78

2 имага

Лавци

17.10.78

1 имаго

Бањиште

5.06.78

4 имага

4

3

2

ф. низ Tortricoidea				
фам. Tortricidae				
под фам. Tortricinae				
Archipini				
<i>Archimis profundana</i> F.				
<i>Archips xylosteana</i> L.				
Калините	24.05.79	3	имага	
Одри	1.06.78	5	расен.	
Вратница	1.06.78	5	расен.	
Равен	26.05.80	2	расен.	
Влајница	2.06.78	2	расен.	
Цепилите	25.05.79	1	расен.	
Калините	8.06.77	1	расен.	
Калините	6.06.78	1	расен.	
Дражево	24.05.79	6	расен.	
Банско	23.05.79	1	расен.	
Водно	18.05.78	6	расен.	
Лубянки	26.05.77	1	расен.	
Одри	31.05.77	9	расен.	
Одри	1.06.78	4	имага	
Вратница	11.06.78	1	имага	
Брезно	1.06.78	1	расен.	
Равен	3.06.78	4	расен.	
Влајница	26.05.80	1	кукла	
Попкорни	2.06.78	1	расен.	
	25.05.79			
Калините	31.5.к 4.6.	1	имаго	
	24.05.79			
Калините	31.5.к 4.6.	1	имаго	
Криси,	5.06.78	2	имаго	
Одри	1.06.78	2	расен.	
Попкорни	6.06.78	3	расен.	
Cnephasiini				
<i>Cnephasis virgaureana</i> Treit				
( <i>Tortrix wahlborniana</i> L.)				
ф. низ Pyraloidea				
фам. Phycitidae				
<i>Acrobasis</i> sp.				

ф. низ Geometroidea  
фам. Geometridae  
подфам. Larentinae  
*Opterophtherini*  
*Operophthera brumata* L.

ф. низ Geometroidea			
фам. Geometridae			
подфам. Larentinae			
<i>Opterophtherini</i>			
<i>Operophthera brumata</i> L.			
Одри	25.10.77	1 гасен.	
Одри	6.06.77	2 гасен.	
Вратница	6.06.77	1 гасен.	
Равен	25.10.77	1 гасен.	
Скудриње	26.05.80	16 гасен.	
Подгорци	7.06.77	1 гасен.	
Подгорци	14.05.76	1 гасен.	
Калиште	6.06.78	3 гасен.	
Водно	24.05.79	4 гасен.	
	26.05.77	1 гасен.	
полфам. Ennominae			
<i>Ennomini</i>			
<i>Crocalis elinguaria</i> L.	26.05.80	2 гасен.	
	26.05.80	1 гасен.	
<i>Collotoini</i>			
<i>Colloptois pennaria</i> L.	26.05.80	1 гасен.	
	26.05.80	1 гасен.	
<i>Bistonini</i>			
<i>Biston (Amphidasis) betularia</i> L.	24.05.79	1 гасен.	
	18.05.78	1 гасен.	
<i>Erannis defoliaria</i> L.	19.05.78	3 имага	
	29.1.79	3 имага	
ф. низ Noctuoidea			
фам. Noctuidae			
подфам. Hadeninae			
<i>Orthosia stabilis</i> Schiff.	1.06.78	1 гасен.	
	28.05.76	3 гасен.	
	2.06.78	1 гасен.	
	2.06.78	2 гасен.	
	25.05.78	1 гасен.	

2

3

4

<i>Orthosia mliniosa</i> Schiff.	Подгорци Водно Влајница Вруток Дражево Влајница Скудриње Баниште	6.06.78 26.05.77 2.06.78 26.05.80 19.05.78 2.06.78 5.06.78 5.06.78	1 гасен. 1 гасен. 1 гасен. 1 гасен. 1 гасен. 1 гасен. 1 гасен. 1 гасен.
<i>Orthosia cruda</i> Schiff.			
<i>Orthosia</i> sp.			
подфам. <i>Amphipyrinae</i>			
<i>Amphipyra pyramidalis</i> L.	Тештице Тештице Влајница Влајница Тештице Тештице Вратнича Вратнича Теке Новаки Влајница Влајница Скудриње Скудриње Подгорци Подгорци Подгорци Калиште Дражево Дражево Банско Банско Дубаџица	26.08.78 6.06.77 27.08.76 6.06.77 26.08.76 6.06.77 26.08.76 6.06.77 27.05.76 28.05.76 28.08.76 6.06.77 7.09.76 7.06.77 14.05.76 7.06.76 7.06.77 6.06.78 8.06.77 2.11.78 19.05.78 14.05.80 18.05.78 14.05.80 26.05.77 31.05.77	1 имаго 1 имаго 6 имаго 8 имаго 2 имаго гасен. легла гасен. гасен. гасен. легла легла гасен. легла гасен. легла гасен. легла гасен. гасен. гасен. гасен. гасен. гасен. гасен. гасен. гасен. гасен. гасен.
фам <i>Lymantriidae</i>			
<i>Lymantria dispar</i>			

1	2	3	4
Euproctis chrysorrhoea L.			
Теарце	6.06.77	гасен.	
Вратничца	6.06.77	гасен.	
Теке	27.05.76	гасен.	
Брезно	3.06.78	гасен.	
Влајницица	27.08.76	гасен.	
Влајницица	6.06.77	гасен.	
Скудриње	7.09.76	гасен.	
Скудриње	7.06.77	гасен.	
Подгорци	14.05.76	гасен.	
Подгорци	7.09.76	гасен.	
Подгорци	7.06.77	гасен.	
Калините	8.06.77	гасен.	
Калините	6.06.78	гасен.	
Франгово	8.06.77	гасен.	
Франгово	8.06.78	гасен.	
Дражево	12.07.77	гасен.	
Дражево	14.05.80	гасен.	
Дражево	19.05.78	гасен.	
Банско	18.05.78	гасен.	
Банско	14.05.80	гасен.	
Брускик	7.06.78	гасен.	
Водно	26.05.77	гасен.	
Љубанчица	31.05.77	гасен.	
Калините	31.05.78	гасен.	
Ocnocera detrita Esp. фам. изв Bombycoidea	из. 4.6.79	1 илраго	
Malacosoma neustria L. подфam Orthoptera		легло	
Isophya speciosa Triv. (Tenuicera Fwe)	18.05.78	повеќе	
Homoptera надфам. Aphydidae фам. Aphydidae			
Lachnus sp.	25.10.77	помеѓе	
	6.06.77	помеѓе	
Одри			
Теарце			

1	2	3	4
Вратница	6.06.77	повоље	
Влајница	6.06.77	повоље	
Скудриње	7.06.77	повоље	
Подгорци	6.06.78	повоље	
Подгорци	18.10.78	повоље	
Калиште	8.06.78	повоље	
Калиште	18.10.78	повоље	
Франгово	8.06.78	повоље	
Дражево	12.07.78	повоље	
Смодлари	12.07.78	повоље	
Банско	13.07.77	повоље	
Шафрово	13.07.77	повоље	
Брустник	29.10.77	повоље	
Лавци	29.10.77	повоље	
Водно	26.05.77	повоље	
Љубанци	31.05.77	повоље	
нал. фам. Coccoidea			
фам. Coccidae			
Lacanium sp. (corily L.?)	7.09.76	повоље	
Скудриње			

#### 4.1.4. ГРУПА С — ШТЕТНИЦИ НА ПЛОДОТ

Мако релативно бројна во однос на единки, оваа група има само 2 вида кои таксономски припаѓаат на 2 фамилии и два различни реда програци на подолу:

Таксономска групација и вид	Локалитет	Датум	Штетници и општествања
Ред Coleoptera фам. низ Rhynchophora фам. Curculionidae секција Phanerognathi под фам. Calanarinae Balanini	Калините Смодарци на сите локалитети	24.05.79 14.09.79	1 имаго 420 лаври имага
Ред Lepidoptera фам. низ Tortricoidea фам. Tortricidae под фам. Olethreutinae Laspeyresiini	Вратница Теарце	13.10.76 16.10.76	1 имаго 3 имага
Laspeyresia (Carpocapsa) splendana ab. reaumurana Hein.	Плисковидца	17.10.76	4 имага

## **4.2. ПОВАЖНИ БИОЕКОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ШТЕТНИЦИТЕ**

Најголема можност за утврдување на поважните биоеколошки особености кај инсектите дефолијатори и штетници по плодот на костенот даваат поставените огледи во експерименталната средина на лабораторијата и инсектариумот каде што, секојдневно, се следени развојот и метаморфозата на гесениците во кукли и пеперуди. Овие карактеристики се надомолнувани со запазувањата од теренот за евидентираниоте одделни развојни фази на дефолијаторите и штетниците по плодот, нивниот ареал на распространетост и т.н.

### **4.2.3. ГРУПА Б — ДЕФОЛИЈАТОРИ**

Групата на дефолијаторите опфаќа повеќе редови меѓу кои најбогат со фамилии, видови и штетни инсекти и редот Lepidoptera, потоа доаѓа редот Coleoptera, додека редовите Orthoptera и Homoptera се бројно присутни, но само со еден до два вида.

Редот Coleoptera е застапен со три фамилии. Фам. SCARABAEIDAE — има две потфамилии.

Потфамилијата Rutelinae со трибусот Rutelini е регистрирана само со еден претставник *Anomala solida* L., бројно застапена на локалитетот Скудриње. На 7 јуни 1977 година се евидентирани поголем број одрстени рабни стебла со југоисточна експозиција. Следните години штетникот не е забележан.

Другата потфамилија — Melolonthinae со трибусот Melolonthini има, исто така, само еден претставник, видот *Melolontha hippocastaii* F. За „мајскиот бумбар“ е познато дека е штетен како ларви и имаго. Посебно во годините на намножување, кога се имагата најбројни и нанесуваат најголеми оштетувања. Бидејќи е полифага напаѓа голем број растенија домаќини меѓу кои го претпочита дабот, додека кај другите видови оштетувањата не се големи и тие ги зафаќаат најмногу изолираните и рабните стебла. Таков е случајот и со нападнатите костенови стебла во Влајница и Дражево, во мај 1980 година. На вториот локалитет е регистриран многу побројно. Распространет е во Северна и Источна Европа, во топлите и умерени европски предели, каде што има 3 и 4-годишна генерација, а во северните — таа трае и до 5 години.

Фам. CHRYSOMELIDAE — застапена е, како и претходната, со две потфамилии. Од првата — *Cryptocephalinae* е констатиран родот *Cryptocephalus* со 3 вида.

*Cryptocephalus querceti* Suffr. ab. *subocularus* Reit. Одделни примероци од овој и од следниот вид — *Cryptocephalus bidens* Thoms ab. *sericeus* Suffr. се евидентирани во локалитетот Скудриње на 7. 6. 1977 година. Еден вид *Cryptocephalus*, одре-

ден само до род е регистриран и во локалитетот Водно на 26. 5. 1977 година. Може да се забележи дека овие штетници, што се ројат во мај-јуни, се скрекаваат поединечно и нанесените оштетувања се минимални.

Од втората потфамилија хризомелиди — Galerucinae е забележан само еден претставник *Luperus niger* Gisl., едно имаго и неговото значење има само таксономска вредност. Евидентирано е на 26 мај 1977 на Водно, кое е најверојатно нов локалитет во ареалот на неговата распространетост, а костенот негов нов домакин.

Фам. CURCULIONIDAE — се одликува со бројни претставници кои ја редуцираат асимилационата површина на костеновите стебла. Тоа е најбогата со видови фамилија меѓу штетниците — дефолијатори на костенот, која таксономски има секции: Orthoceri, Adelognathi и Phanerognathi.

Во првата секција Orthoceri, во потфамилијата Rhynchitinae се констатирани 2 штетника. *Rhynchites (Coenorrhynus) aequatus* L. е евидентиран поединечно на локалитетот Брезно, на 3. 6. 1978 година, додека *Attelabus nites* Scop. се скрекава често и е поброен. Првпат е регистриран на 7. 6. 1977 година во локалитетот Скудриње, потоа во јуни 1978 и 1979 година. Неговата популација на овој локалитет од година на година е сè побројна, додека на локалитетите Брезно и Криси е застапен поединечно. Во Одри е констатиран во доцна есен — на 25. 10. 1977 година, а во Влајница последен пат е евидентиран на 26 мај 1980 година.

Секцијата Adelognathi ги опфаќа потфамилиите Brachyderinae и Otiotrychninae. Во првата е застапен трибусот Polydrosini со 3 претставници.

*Polydrosus pictus* Fabr. имагата на овој вид се меѓу најбрзите застапени сурлаши на костенот. Првпат е регистриран во 1977 година, на 26 мај и 6 јуни на локалитетите Водно и Влајница со голема популациона густина. Следната година во јуни е забележан на сите локалитети во Западна Македонија, поединечно, а побројно само на локалитетот Вратница.

Според Hoffman, 1950, распространет е во Средна и Јужна Европа на бреза и даб, а во Далмација, Херцеговина и Штаерска, вариететот *dalmatinus* Stiere, 1885 god.

Најверојатно овој вид е првпат регистриран како штетник на костенот, и 7-те локалитети, на кои е евидентиран, се нови за ареалот на неговата распространетост.

*Polydrosus (Eudipnus) mollis* Ström v. *chlorophanus* West. е констатиран со ретка популациона густина првпат на 13 мај 1976 година во локалитетот Скудриње, а потоа во јуни 1978 и 1979 година на двата локалитети — Влајница и Скудриње, а последен пат во мај 1980 година. Имагата ги нагризуваат лисјата широко и неправилно на начин како што тоа го чинат многу гасеници, смалувајќи ја зелената лисна површина. Според Hoff-

man, 1950. *P. mollis* е полифага која напаѓа пред сè даб, бука, лска, а е распространет во планинските предели на Централна и Западна Европа.

Последниот претставник на потфамилијата *Brachyderinae* е *Polydrosus (Coeocetus) Kahri Kirsch. var Balachowskyii, nova*, констатиран на 26 мај 1980 година во Влајница само со едно имаго. Според Hoffman, 1950, имагата живееат на *Q. pubescens* и *Q. petraea*, редок во Франција, а е регистриран во Централна и Јужна Италија, на Сицилија, Сардинија, Тирол, Истра, Далмација и Јонските острови. За Македонија првпат е евидентиран во напред означените локалитет и временски термин и тоа како штетник на костенот.

Потфамилијата *Otiorrhynchinae* е застапена со два трибуса: *Otiorrhynchini* и *Phyllobini*. Во првиот трибус спаѓаат:

*Otiorrhynchus multipunctatus* F. Регистриран е само на два локалитета: Влајница и Скудриње на 6 и 7 јуни 1977 година со повеќе имага. Според Schindler, 1974, распространет е во Северна и Источна Германија, Австрија, на Карпатите, во Хрватска и Босна и тоа на даб, бука, бреза, додека Hoffman, 1950, го цитира за алпските предели на Централна Европа (Швајцарија) и најверојатно Франција.

*Otiorrhynchus lanuginosus* Boh. Евидентиран е со поединечни имага во Неготино, Брезно и Криси и тоа од 2 до 5 јуни 1978 година. Hoffman, 1950, го цитира за крајбрежните предели на Италјанските и Француските Алпи.

Во трибусот *Phyllobini* спаѓаат најголем број претставници на дефолијаторите од еден род и тоа родот *Phyllobius*.

*Phyllobius piri* L. Регистриран е на 3 локалитета Влајница, Дражево и Водно во мај 1977 и 1980 година и на 12 јули 1977 поединечно. При втората регистрација во Дражево на 14 мај 1980 година бројната популација на штетникот е знатно зголемена.

Според Tempère (cit. Hoffman, 1950) напаѓа бука и евла и е чест во Пирините. Kovacević, 1956, го цитира како многу чест на овошките на кои предизвикува голобрст, а и на брест, јавор, див костен, бука, даб и др.

*Phyllobius oblongus* L. и *Phyllobius oblongus* L. v. *floricola* Gyll. се поединечно евидентирани во Чепиште на 25. 5. 1979 и во Братница на 1. 6. 1978 година. Првиот од овие два штетника е многу чест на сите лисјари, меѓу нив и на оревот, додека вториот е нешто поредок. Нанесените оштетувања се слични на изгризаните лисја од некои гасеници. Ја поштедуваат само нерватурата и тоа на карактеристичен начин. Двата вида се распространети во цела Европа.

*Phyllobius* (s. str.) *pellitus* Boh. Овој сурлаш е најбројно застапен во фамилијата *Curculionidae*, а и меѓу регистрираните дефолијатори на костенот. Првпат е евидентиран во 1976 и на 1. 6. 1977 година. Следната година е забележан за цела Македонија (на 11 локалитети), а помасовно во Западна (посебно во

Вратница, Влајница, Брезно и Подгорци). Во 1979 година неговата популација е поретка, за да се зголеми одново во 1980 година.

Овој вид, според Hoffman, 1950, се истакнува посебно во фауната на Корзика и Сардинија. Богато е застапен во костеновите шуми на Корзика сè до вулканските предели.

*Phyllobius (s. str) maculicornis Gero.* Овој штетник е регистриран на локалитетите Скудриње, Новаки и Калиште во мај 1976 и 1979 година, а првпат на 13 мај 1976 во Скудриње и тоа поединично. Според Schindler, 1974, напаѓа бука, бреза и др. а е многу чест во Италија, додека Hoffman, 1950, го цитира за цела Европа.

Во секцијата *Phanerognathi* потфамилија *Circulioninae*, трибус *Hylobiini* констатиран е само еден вид одреден до род *Lepys* sp. забележан во локалитетот Влајница на 6. 6. 1977 година.

Најголем број дефолијатори на костенот (9 фамилии со 23 вида, 403 единки и 31 легло), секако, му припаѓаат на редот *Lepidoptera*.

Фам. INCURVARIIDAE — регистриран е само еден претставник *Incurvaria muscallela* F. на 5. 6. 1978 година на локалитетот Бањишта, и тоа поединично (2 мажјаци). Според Dierl, 1978, овој минер е распространет во Средна и Јужна Европа на млади стебла од даб и костен. Роењето на имагата е евидентирано во мај и јуни.

Фам. GRACILARIIDAE — застапена е со два претставника.

*Lithocletis messeniella* Zell. е регистриран првпат во Скудриње на 7. 9. 1976 година и повторно на истиот локалитет на 7. 6. 1977 година, а во Дражево на 12. 7. 1977, што значи во временски распон од 4 месеци: јуни — септември.

Според Skatulla, 19.8, распространет е во Јужна и Југозападна Европа на даб, костен, бук, бреза, габер и др. Во топли предели може да има до 6 генерации, што е еден од условите за зголемување на популационата густина.

*Bucculatrix* sp. (*thoracella* Thunb.?) застапен е поединично — во Лавци е регистриран на 17. 10. 1978, првпат, а следните два дена во Подгорци и Чепиште. Податоците изнесени од Скатулла, 1978, се однесуваат на неговата распространетост во Источна, Средна и Северна Европа при исхрана со липа, костен, леска и бреза.

Фам. OECOPHORIDAE — евидентираниот претставник на оваа фамилија е одреден само до род. Присуството на *Chimbacche* sp. е утврдено само на локалитетот Бањиште на 5 јуни 1978 година со поголем број имага, од кои се фатени 4 мажјаци, кои го привлекуваат вниманието по упадливата складност на боите на крилјата.

За сличниот вид — *Chimacche fagella* F., Dierl, 1978, нагласува дека ги општетува лисјарите: *Fagus*, *Carpinus*, *Quercus*, *Be-*

tula, и *Rubus idaeus* и е широко распространет во Европа. *Gase-*  
ните се развиваат меѓу запредените лисја и ждерат ноке, а  
презимуваат во запредено гнездо до идната пролет, кога се ро-  
јат (во април и мај).

Фам. **TORTRICIDAE** — со 4 претставника кои таксономски им  
припаѓаат на трибусите *Archipini* и *Cnephasiini*.

Pandemia profunda на Ф. Гасениците на оваа тортрица се  
регистрирани само во локалитетот Калиште на 24. 5. 1979 го-  
дина. Како вид е слабо позната, меѓутоа за припадниците на ро-  
дот Pandemis се знае дека се полифаги, распространети во цела  
Европа. Според Patočka, 1951, гасениците на *P. profundana* ги  
запредуваат лисјата на дабот, буката, брезата, а роенето на има-  
гата се одвива во јуни и јули.

*Archips xylosteana* L. е најбројно застапен штетник од фа-  
милијата Tortricidae и редот Lepidoptera, регистриран на сите  
локалитети во текот на петгодишните испитувања. Гасеницата  
на оваа тортрицида го свиткува листот на карактеристичен начин,  
па по тие испитувања може лесно да се препознае.

Според Bogenschütz, 1978, овој штетник е распространет во Европа, Централна и Северна Азија, а како полифага е кон-  
статиран на даб, бук, врба, липа и овошки. Patočka, 1951. го кон-  
статирал на даб, бреза, бук, со роене на имагата во времен-  
скиот период јуни—август.

Популационото ниво на *Ptycholoma lecleanum* L. во 1978  
година, е доста високо. Штетникот е регистриран првпат на ло-  
кализитетите Одри и Вратница на 1. 6. 1978 година. Најголем број  
имага се добиени од Одри и Брезно (3. 6. 1978), а како нови ло-  
кализитети во следните години се регистрирани Вратница (2. 6.  
1978), Подгорци, (25. 5. 1979), Калиште (24. 5. 1979), и Равен (26.  
5. 1980).

Според Patočka, 1951, гасениците на *P. lecleanum* ги зави-  
ва врвните ливчиња на дабот, брезата и буката во текот на мај,  
а роенето на имагата се одвива во јуни и јули. Златанов, 1971,  
ја наведува како штетник на разни видови даб во Бугарија на  
млади и средновозрасни насади и најчесто со *Tortrix viridana*.

Претставник на трибусот Cnephasini е видот *Cnephasia vir-*  
*gauvana* Treit. регистрирана само со две имага во локалитетот  
Криси на 5. 6. 1978 година. Според Тулешков, 1958, има 2 гене-  
рации од март до август, со полифагна гасеница. Bogenschütz  
1978, наведува дека се рои во мај и јуни и полага јајца на млади  
гранчиња. Младите гасеници се настануваат по рабовите на мла-  
дите ливчиња, ги скелетираат, а во втори и трети степен ги за-  
виваат терминалните ливчиња во запредок во кој се кукулат.

Вкупно од фамилијата Tortricidae се добиени 56 имага и  
ако требе да се подредат по степен на штетност на прво место  
би бил *Archips xylosteana* (37), а потоа *Tycholoma lecheanum*  
(14), *Pandemis profundaia* (3) и *Cnephasia virgavirana* (2).

Фам. **PHYCITIDAE** — гасеници од *Acrobasis* sp., одредени само  
до род, се евидентирани само во Одри и Подгорци меѓу 1 и 6

јуни 1978 година. Гасениците од родот *Acrobasis* се пред се штетници на дабот, распространети скоро во цела Европа (Matschek, 1978). Повеќето од нив живеат во испредени запредоци од лисјата со кои се хранат. Кукулењето се одвива во растението домакин или во земја.

Фам. GEOMETRIDAE — претставниците од оваа фамилија им припаѓаат на 4 трибуса.

Operophterini, од потфамилијата *Larentiinae* се претставници со видот *Operophtera brumata* L. Тоа е најброен претставник, регистриран скоро на сите локалитети во Западна и Источна Македонија, со доста високо популационо ниво (33). Според Živojinović, 1971, *O. brumata* е изразита полифага. Гасениците се хранат со даб, бука, габер, костен, евла, леска, липа, врба и др. При јаки последователни повеќегодишни напади може да дојде до загуби во прирастот и опаѓање на плодовите. Patočka, 1951, ја наведува како штетник на дабот, буката, брезата, тополата, со роење на имагата во октомври-декември и гасеници во мај и јуни. За *O. brumata* Kovačeoić, 1956, смета дека спаѓа во штетниците кои се јавуваат скрај година со различен интензитет и по масовното намножување и голобрст, обично, следи смирување без осетни оштетувања.

Во текот на 1980 година, првпат во повеќегодишните испитувања на штетната ентомофауна на костенот, констатирани се гасници од геометридата *Crocalis elinguaria* L. која систематски му припаѓа на трибусот *Ennomini* (*Ennominae*). Штетникот е евидентиран на 26 мај на двата локалитета Равен и Влајница.

Според Kudler, 1978, распространета е во Европа и Сибир, мошне полифагна, претпочитајќи ги нискостеблениите жбунести стебла. Patočka, 1951, наведува дека гасеничниот стадиум се одвива во текот на мај и јуни, а роењето на имагата во јули и август.

Во вториот трибус на потфамилијата *Ennominae* (*Collotini*) спаѓа видот *Collotis pennaria* L. кој е регистриран поединечно на 4 локалитети: Равен, Влајница, Банско и Калиште во мај, на 18 и 26, едно по друго во 1978, 1979 и 1980 година.

Според Kudler, 1978, овој штетник е раширен во Европа и Источна Азија на габер, даб, топола и бука, што значи дека во текот на овие петгодишни испитувања првпат е регистриран како штетник на костенот. Многу често доаѓа во градација со Operophtera, Alsophilia и претставниците од трибусот *Bistonini*. Patočka, 1951, го дефинира гасеничниот стадиум во мај—јули, а роењето во октомври и ноември.

Во третиот трибус на потфамилијата *Ennominae*, *Bistonini*, се вбројуваат два вида.

*Biston (Amphidasis) betularia* L. гасеници од овој штетник се собрани во Дражево на 19 мај 1978 година и донесени во лабораторија. На 19 јануари 1979 година од поставените лабораториски огледи се изроени 2 женки. *B. betularia* е обработуван

од повеќе автори. Според Kudler, 1978, распространет е во Европа, Сибир и Источна Азия на лисјари и четинари. Се рои во предлетото, женката ги полага јајцата поединечно на лисја, а гасеници може да се најдат во лето и есен. Како домашин на оваа геометрида Escherich, 1930, наведува: врба, топола, даб, круша, јасен, оскоруша и др. Исто то го цитира и Kovačević, 1956, додавајќи дека дека *B. betularia* нанесува најголеми оштетувања на млади стебла. Тулешков, 1958, смета дека има едногодишна генерација, дека е рамничарски вид (до 1200 м. н. в.) и дека напаѓа овошки. Patočka, 1951, гасеничниот стадиум го означува во временскиот период август—октомври, а роенето во мај и јуни.

*Frannis defoliaria* Cl. е регистрирана на 3 локалитет: Банско, (18. 5. 1978), Влајница (2. 6. 1978) и Равен (26. 5. 1980). Нејзината популациона густина е поголема во Влајница и Равен. Распространетоста е (според Kudler, 1978) во Европа и е изразита полифага: даб, габер, овошки, топола, брест, бреза, липа и др. Доаѓа во градации со Operophtera, Agriotis и др. геометриди. За гасеничниот стадиум Patočka, 1951, ги наведува месеците мај и јуни, а за роенето — од октомври до декември.

Фам. NOCTUIDAE — застапена со две потфамилии

Потфамилијата Hadeninae е претставена со единствениот род *Orthosia* од кој се констатирани 4 вида. Меѓу нив *Orthosia stabilis* Schiff. е најбројна. Регистрирана е на Водно на 26 мај и за уште 6 локалитети, поединечно, главно во мај и јуни. *Orthosia miniosa* Schiff. е констатирана во Влајница на 2. 6. 1978 и Вруток на 26. 5. 1980 година, а *Arthrosia cruda* Schiff. само во Дражево на 19. 5. 1978 година. Последниот неопределен вид *Orthosia* sp. е регистриран од 2 до 5 јуни 1978 година по еден примерок во Влајница, Скудриње и Баниште.

Според Kurir, 1978, спомнативе видови од родот *Orthosia* се распространети главно во Европа и сите се полиграфи: на даб, бреза, бук, небер, брест, липа, врза и др. Полифагноста ја потврдува и Patočka 1951.

Единствениот претставник на потфамилијата Amphiptyriinae — *Amphipyra pyramidalis* L. е регистриран во временскиот период јуни—август за локалитетите Теарце и Вратница во 1976 и 1977 година и тоа со доста бројна популација. Patočka, 1951, ја наведува на даб, бреза, топола, со период на роене од јули до септември.

Фам. LYMANTRIDAE — претставена е со 3 вида.

*Lymantria dispar* L. губарот, е констатиран на 13 локалитети во Македонија, како: гасеница од 18 мај до 8 јуни; имага — до 26 август (Теарце); јајчени легла — од 26 август до 2 ноември. Во текот на петгодишните испитувања е регистриран со различна популациона густина на различни места.

Губарот е познат како полифага и тоа: во Романија — на 270 вида растенија домаќини, во Украина — 300, во САД — 450 и т.н. Меѓу растенијата домаќини спаѓа и костенот, но досега на него не е регистрирана појава на голобрст. Распространет е од Англија до Сибир, од Медитеранот до Централна Шведска и Москва.

Вториот претставник на оваа фамилија е *Euproctis chrysorrhoea* L., регистриран на 14 локалитети во Македонија како гасеница во различни гасенични степени. Во временскиот период од 18 мај до 7 септември е забележан со најбројна популација — голобрст на одделни гранки од костенови стебла во Калиште 1978 година. Овој штетник, како и губарот, е полифага, регистриран на 37 вида растенија домаќини, меѓу кои и костенот.

*Ocneria detrita* Esp. Единствениот претставник, мажјак од овој штетник е изроен на 4. 6. 1979 година во лабораториски услови, а донесен како гасеница со собран материјал од локалитетот Калиште на 31. мај 1979 година. Според Wellenstein, 1978, *O. detrita* е распространета во Средна и Источна Европа: на запад во Франција, на север — Полска, на исток — Бугарија, на југ — СССР. Гасеницата се храни со лисјата на младите дабчиња, а костенот не е досега, во стручната литература, спомнат како растение домаќин. Patočka, 1951, покрај дабот, како растенија домаќини ги цитира брезата и буката. Зимската дијапауза се одвира во стадиум на гасеница, а роенето — во јули и август.

Фам. LASIOCAMPIDAE — единствениот претставник *Melasoma neustria* L. е регистриран само на локалитетот Влајница на 25. 10. 1978 година со едно јајче легло. Распространета е во цела Европа, Азија, до Јапонија и меѓу растенијата домаќини (cca 26-Schweike, 1978) се вбројува и костенот. Според Patočka, 1951, имагата се ројат во временскиот период од јуни до август.

Фам. PHYNEROPTERIDAE — му припаѓа на редот Orthoptera.

*Isophia speciosa* Friv. (*tenuiceri* Rwe?) — овој штетник е регистриран само во локалитетот Банско на 18. 5. 1978 година, во поголем број. Ги оштетува терминалните делови на зелените гранчиња.

Редот Homoptera е застапен со две фамилии. Фам. APHIDIDAE — единствениот претставник од реден до род, *Lachnus* sp. е констатиран на 15 локалитети што практично значи во цела Македонија и тоа од 26 мај до крајот на октомври. Неговото присуство е скоро низоставно и бидејќи во текот на годината се развиваат повеќе генерации, регистриран е при сите контролни прегледи.

Фам. COCCIDAE — застапен е само со еден претставник, одреден до род, *Lecanium* sp. констатиран на 7. 9. 1976 година на локалитетот Скудриње.


#### 4.2.4. ГРУПА С — ШТЕТНИЦИ НА ПЛОДОТ

Во третата група — штетни инсекти по плодот на костенот утврдени се само два штетника кои припаѓаат на две фамилии од два различни реда.

Фам. CURCULIONIDAE — го претставува редот Coleoptera.

Претставникот *Balaninus glandium* Marsh. од подфамилијата Calandrinae и трибусот Balanini е регистриран на локалите-тите: Калиште, едно имаго на 24. 5. 1979 година (сл. 1) и повеќе ларви и имага одгледувани во лабораториски услови донесени во октомври 1978 година од Калиште, Подгорци и Одри, а во септември 1979 година од локалитетот Смолари.

*Balaninus glandium* е распространет во Средна, Западна и Јужна Европа. Познат е како штетник на плодот на различни видови даб, на леската и костенот. Нанесените јопитетувања се доста големи и може да достигнат, како и случајот со донесените плодови од локалитетот Смолари, собрани на 14. 9. 1979 година, до 66%.



Сл. 1. *Balaninus glandium*, Marsh.)

Фам. TORTRICIDAE — го претставува редот Lepidoptera.

*Laspeyresia* (*Carpocapsa*) *splendana* Hb. ab, *reaumurana* Hein. спаѓа во трибусот *Laspeyresiini* на потфамилијата Olethreutinae. Повеќе имага од овој вид се добиени во лабораториски услови од плодовите собрани во 1976 година (13 и 16 октомври) од локалитетите: Теарце, Шипковица и Вратница. Познато е, (Escherich, 1931, Златанов, 1971, Постнер, 1978) дека гасениците хранејќи се ја оштетуваат делумно или целосно внатрешноста на дабовите желади и плодовите од костен. Гасничниот стадиум трае 35—40 дена (јули—август) и во тој временски период оваа тортрицида е најштетна.

## 5. ЗАКЛУЧОК

Во овој II дел од комплексниот труд „Штетни инсекти по костенот во Македонија“ одреден е квалитативно-квантитативниот состав на евидентираните видови дефолијатори и штетници на плодот на костенот, а се изнесени и карактеристични биоеколошки запазувања кај поважните од нив.

Во групата Б на инсектите дефолијатори се вброени 755 единки од редовите *Coeloptera* и *Lepidoptera* и повеќе имага од *Orthoptera* и *Homoptera*, кои таксономски им припаѓаат на 15 фамилии и 45 вида:

фам. Scarabaeidae — 2 вида

„*Chrysomelidae* — 4 вида; од кои *Luperus niger* Gizl. е евидентиран со ново наоѓалиште во ареалот на распространетоста, а костенот е забележан како негов нов домакин;

„*Curculionidae* — 13 вида, за *Polydrosus pictus* Fabr. и *Polydrosus Kahri* Kirsch. в. *Balachowsyi* се констатирани нови наоѓалишта во ареалот на нивната распространетост, првпат се евидентирани на костен, а *P. Kahri* — и првпат за условите на Македонија;

„*Incurvariidae* — 1 вид

„*Gracilariidae* — 2 вида

„*Oecophoridae* — 1 вид

„*Tortricidae* — 4 вида, од нив *Ptycholoma lecheanum* L. и *Cnephiasia virgaureana* Treit. се забележани на нови локалитети во ареалот на нивната распространетост;

„*Phycitidae* — 1 вид

„*Geometridae* — 5 вида, за *Crocalis elinguaria* L. се утврдени нови наоѓалишта во ареалот на нивната распространетост;

„Noctuidae — 5 вида

„Lymantriidae — 3 вида, од кои Ocneria detrita Esp. е констатирана на нов локалитет и првпат на костенот како домашкин.

„Lasiocampidae — 1 вид

„Phaneropteridae — 1 вид

„Aphididae — 1 вид

„Coccidie — 1 вид

Во групата на штетните инсекти што ја редуцираат асимилационата површина на костенот или ги повредуваат младите пупки и ластари најбројно се застапени двата реда Coleoptera и Lepidoptera со скоро ист број видови (соодветно 19 и 23). Редот Lepidoptera е претставен со 9 фамилии, 403 единки и 31 јајчено легло, а редот Coleoptera — со 3 фамилии и 352 единки. Најбројно застапен вид е *Phyllobius pellitus* Boh. (Curculionidae) (184), а веднаш по него *Lymantria dispar* L. и *Euproctis chrysorrhoea* L. (Lymantriidae).

Во текот на петгодишните испитувања не е регистрирана појава на голубрст од страна на штетните инсекти — дефолијатори, освен обрстена лисна површина на одделни гранки од костенови стебла.

Што се однесува за групата С (штетници на плодот на костенот) таа е презентирана со два реда — Coleoptera и Lepidoptera, со две фамилии — Curculionidae и Tortricidae, секоја со по еден вид: *Balaninus glaidium* Marsh. и *Laspeyresia splendana ab. reaumurana* Hein.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Anić M. (1942): O rasprostranetosti evropskog kestena. Posebno izdanie, Zagreb.
2. Balaschowski A. (1949): Faune de France /Coleotères. Scolytidae/, Paris.
3. Глишић М. (1975): Питомј кестен у Србији и његов биолошки и еколошки варијабилитет. Шумарски институт, Београд.
4. Гогушевски М. (1964): Структурни елементи на костеновите насади во Беласица. Годишен зборник на Зем. шум. факултет кн. XVII Скопје.
5. Gravatt F. (1946): Chestnut Blight in Asia and North America, Unasuya V, III.
6. Хадровиќ X. (1975): Привредни значај питомог кестена и његова распространетост на подручју Косова. Биотехника 1,2 Биотехнички институт Печ.
7. Heffmann A. (1650): Faune de France (Colepterescyclicidae), Paris.

8. Кушевска-М, Серафимовски-А, Доневски Л. (1984): Штетни инсекти по кестенот во Македонија (I дел — ксилофаги) Годишен зборник на Шумарски факултет, бр. XXX, Скопје.
9. Николовски Т. (1952): Принос кон познавање на кестеновите шуми НР. Македонија. Годишник бр. 1, Шум. институт, Скопје.
10. Поп Никола Н. и др. (1970): Квалитативне и квантитативне карактеристике плодова Ц. сатива Милл. као плодна база за његову селекцију. Шумарство 9/10, Београд.
11. Pavari (1647): La lotta contro un nuovo fladello dei nostra castagnetii (E. parasitica) Extr. Atr Georgofili Cerambicidae.
12. Picard F. (1929): Faune de France (Coleopteres), Paris.
13. Thery A. (1942): Faune de Krance (Coleopteres pubrestides), Paris.
14. Portevin G. (1929/35): Coleoteres de Franse T. I, II, III, IV, Paris.
15. Schwenke A. (1972/74/76): Forstschadlin Europas Bd I, II, III? Hamburg.
16. Савезна управа за заштиту биља (1952): Рак кестенове коре, Београд.

## SUMMARY

### INJURIOUS INSECTS OF CHESTNUT TREE IN MACEDONIA

(II part-depholiators and mischief-doers of fruits)

**M. Kuševska-A. Serafimovski-L. Donevski**

In this part of the complex paper: „Injurious insects of chestnut in Macedonia, is determined the qualitative-quantitative composition of the registered kinds of depholiators and mmischies-doers os the chestnut fruit and here are presented some their characteristics of biologicals observations.

In the group B, are included 755 individuals of depholiators insects from the class Coleoptera and Lepidoptera and as well as more developed insects of Orthoptera and Homoptera which taxonomically are belonging to 15 famylies and 45 kinds.

Family Scarabaeidae with two kinds.

Family Chrysomelidae with four kinds, from which Luperus niger Gisl. is registered with a new finding place in the areal of spreading, where the chestnut tree is noticed as a new its host.

Family Curculionidae with 13 kinds, where for Polydrosus pictus Fabr. and Polydrosus Kahri Kirsch. v. Balachowsky are discovered new finding places in the areal of their spreading for the first time on the chestnut tree and P. Kahri even for the first time under conditions of Macedonia.

Family Incurvariidae with one kind

Family Gracilariidae with two kinds

Family Oecophoridae with one kind

Family Tortricidae with four kinds, from which Ptycholoma lecheanum L. and Cnephiasia virgaureana Treit are registered on new localities in the areal of their spreading.

Family Physcictidae with one kind

Family Physcictidae with one kind

Family Geometridae with five kinds, where for Crocalis elinguaria L. are established new finding places in the areal of its spreading.

Family Noctuidae with five kinds

Family Lymantriidae with three kinds, from which *Ocneria detrita* Esp. is discovered a new locality and for the first time on the chestnut tree as a host.

Family Lasjocampidae with one kind

Family Phaneropheridae with one kind

Family Aphidae with one kind

Family Coccidae with one kind

In the group of injurious insects which are reducing the assimilative surface of the chestnut tree or damaging young bards and branches, mostly are presented Coleoptera and Lepidoptera with almost a same number of kinds (19 and 23).

The class Lepidoptera is presented with nine families, 403 individuals and 31 egg's nests, and the class Coleoptera with 3 families and 352 individuals. The most presented kind is *Phyllobius pellitus* Boh. (Curculionidae — 184) and after that *Lymantria dispar* L. and *Euproctis chrysorrhoea* L. (Limantridae).

Since the five years investigations there was not an appear of naked brows from injurious insects-depholiators, except at individual branches of chestnut trees, where was browsed the leaf surface.

According to the group C(injurious insects of the chestnut fruit), it is presented with two classes: Coleoptera and Lepidoptera and two families: Curculionidae and Tortricidae each one by one kind: *Balaninus glandium* March, and *Laspeyresia splendana* ab. *reaumurana* Hejn.